



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 3 декември 1980
Скопје
Број 39 Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

475.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 21 ноември 1980 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

И

Изречената казна затвор во траење од 1 месец се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Бекир Бекир Јусуфов, од с. Селце.

II

Изречената казна затвор во траење од 2 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Цветан Ѓорѓи Петкоски, од с. Куратица.

III

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Реџепа Илџаз Шефкија, од с. Зајас.

IV

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Славка Коста Илиоска, од Прилеп.

V

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што тој дел нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Камил Шефки Кркути, од Дебар,
2. Иван Александар Стојчев, од Кочани.

VI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 5 месеци на:

1. Пантелеј Симон Митрев, од Неготино.

VII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-788
21 ноември 1980 година
Скопје

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

476.

Врз основа на член 5 од Законот за општествената контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 25/72), точка 7 од Одлуката за начинот на формирањето на цените и за мерките на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од интерес на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 19/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ

1. За цените — тарифите во железничкиот патнички сообраќај се пропишува мерка на непосредна општествена контрола на цените — давање согласност на тарифите.

2. Постојните цени во железничкиот патнички сообраќај можат да се зголемаат до 12%.

3. Се овластува Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар да ја спроведе оваа одлука.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за пропишување на мерка на непосредна општествена контрола на цените и давање согласност на тарифите за услугите во железничкиот патнички сообраќај („Службен весник на СРМ“, бр. 9/80).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 7. XI. 1980 година.

Бр. 23-2087/1
13 ноември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

477.

Врз основа на член 17 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/78), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЈУНЕШКО, СВИНСКО И ПИЛЕШКО (БРОЈЛЕРИ) МЕСО

1. На основните организации на здружен труд што вршат промет на мало, за продадените количини на свежо јунешко, свинско и пилешко (бројлери) месо во периодот од 21. XI. 1980 година до 31. XII. 1980 година, ќе им се исплатува на име компензација и тоа за:

— јунешко месо	5,00 дин/кг.
— свинско	10,00 „
— пилешко (бројлери)	5,00 „

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука ќе се исплатува од средствата на Републичкиот буџет за 1980 година.

3. Исплатата на компензацијата од точка 1 на оваа одлука се врши врз основа на книговодствената евиденција во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Со барањето што се поднесува до Службата на општественото книговодство се доставува посебна спецификација на продадените количини на свежо јунешко, свинско и пилешко (бројлери) месо со пресметан износ на компензација.

4. Се овластува републичкиот секретар за финансии, во согласност со републичкиот секретар за општостопански работи и пазар, поблиску да ги уреди начинот и постапката за остварување на компензацијата на цените на месото од точка 1 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 21. XI. 1980 година.

Бр. 23-2183/1
20 ноември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

478.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за индустрија Марија Игњатовиќ, началник на Правното одделение во Републичкиот секретаријат за индустрија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2097/1
6 ноември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

479.

Врз основа на член 43 став 4 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕГУНАРОДНА НАУЧНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

1. Се именува за советник на директорот на Републичкиот завод за меѓународна научна и техничка соработка Аница Хаџитосева, директор на Вишната земјоделска школа во Струмица.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2098/1
6 ноември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

480.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД

1. Се разрешува од функцијата советник на републичкиот секретар за труд Никола Виларов, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2099/1
6 ноември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

481.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“, бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Никола Виларов, советник на републичкиот секретар за труд.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2100/1
6 ноември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

482.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за организирање на дејности за унапредување на образованието и воспитувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО

I. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија даде согласност на Одлуката на Советот на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето за директор на Заводот да се именува м-р Киро Поповски, дипл. психолог, помошник директор на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2105/1
6 ноември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

483.

Врз основа на член 9 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА КИНОТЕКАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За индивидуален рабоводен орган на Кинотеката на Социјалистичка Република Македонија се именува Атанас Петровски, досегашен директор на Кинотеката.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2106/1
6 ноември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

484.

Врз основа на точка 4 од Одлуката за компензација на цената на јунешко, свинско и пилешко (бројлери) месо („Службен весник на СРМ“, бр. 39/80), републичкиот секретар за финансии, во согласност со републичкиот секретар за општостопански работи и пазар, донесува

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЈУНЕШКО, СВИНСКО И ПИЛЕШКО (БРОЈЛЕРИ) МЕСО

1. Основните организации на здружен труд што вршат промет на мало, за продадените количини на свежо јунешко, свинско и пилешко (бројлери) месо, компензацијата ја остваруваат на начин и постапка утврдена со ова упатство.

2. Компензацијата од точка 1 на ова упатство се остварува врз основа на писмено барање кое организацијата на здружен труд го поднесува до Службата на општественото книговодство, кај која има жиро сметка.

Барањето за исплата на компензацијата се поднесува во рок од 15 дена по истекот на месецот за кој се бара компензација.

3. Врз основа на книговодствената евиденција (приемници за испорачаното месо по продавници), се изготвува „Спецификација за продадените количини свежо месо“ на образецот КМ, кој е составен дел на ова упатство.

4. Службата на општественото книговодство го одобрува износот на компензацијата од средствата на Републичкиот буџет за 1980 година, наменети за регреси, премии и компензации.

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-2774/1
25 ноември 1980 година
Скопје

Републички секретар за
финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

Образец КМ

СПЕЦИФИКАЦИЈА

за продадените количини на свежо месо по продавници

За период од _____ до _____ 1980 год.

Ред. број	ВИД НА МЕСО	Продадено месо по продавници (во кгр.)	Износ на компензација	
			за 1 кгр.	СЕ дин.
1.	Јунешко	_____	5,00	_____
2.	Свинско	_____	10,00	_____
3.	Пилешко (бројлери)	_____	5,00	_____
Вкупно за исплата дин.:				

М.П.

ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ,

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

485.

ДО СОВОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

Републичката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на СР Македонија ги прими изборните акти од Општинската изборна комисија — Валандово за избор на делегати во соборите на Собранието на СР Македонија, истите ги разгледа и во смисла на член 68 во врска со член 47 став 2 од Законот за избор

на делегати во соборите на Собранието на СР Македонија, на Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија го поднесува следниов

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОВОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ОД ДЕЛЕГАТСКАТА ЕДИНИЦА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

1. Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија на својата седница одржана на ден 27 мај 1980 година утврди дека делегатот Фердинанд Пеев, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ од делегатската

единица — општина Валандово е именуван за директор на ООЗТ „Оранжерии“ при ЗИК „Анска Река“ и поради неспособност на таа функција со функцијата делегат согласно член 155 став 2 од Уставот на СРМ и член 19 став 1 и 4 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ, му престанува функцијата делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ од 16 април 1980 година.

2. На основа член 15 и 52 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ, претседателот на Собранието на СРМ распиша дополнителни избори за еден делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ под број 08-1366 од 27 мај 1980 година, објавено во „Службен весник на СРМ“ број 19 од 28 мај 1980 година.

На седницата на Соборот на здружениот труд на Собранието на општина Валандово одржана на 14 октомври 1980 година се изврши избор на делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и тоа за кандидатот чија кандидатура била огласена од Општинската изборна комисија на општина Валандово.

3. Со спроведувањето на дополнителни избори за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, под грижата на Републичката изборна комисија, раководеше Општинската изборна комисија на општина Валандово, именувана од страна на оваа Комисија со решение број 49-5 од 6 февруари 1978 година, објавено во „Службен весник на СРМ“ број 5/78 година.

4. Резултатите од изборот на делегатите во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ ги утврди Општинската изборна комисија — Валандово на начин утврден во членовите 44 и 45 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ.

5. Републичката изборна комисија ги прегледа изборните акти што се однесуваат на изборот на делегатите во овој Собор и не најде неправилности што би имале битно влијание на резултатот од изборите.

6. Резултатот од изборот на делегатите во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ за делегатската единица на општина Валандово е следниов:

во делегатската единица општина Валандово од 30 делегати гласале 23 делегати за кандидат Ставре Наумов од Валандово.

Неважечки гласачки ливчиња во оваа изборна единица има 3 (три).

За делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ е избран

Ставре Наумов, општина Валандово кој добил мнозинство од гласовите на делегатите во Соборот на здружениот труд на општина Валандово.

7. На избраниот делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, Општинската изборна комисија — Валандово во смисла на член 46 од Законот му издаде уверение дека е избран за делегат.

8. Во прилог кон овој извештај Ви се доставуваат изборните акти кои се однесуваат на изборот на делегатите во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ од делегатската единица — општина Валандово.

Бр. 27-3/80
11 ноември 1980 година
Скопје

Секретар, Претседател,
Данчо Стојчески, с. р. Стојче Поповски, с. р.

Членови:

1. Никола Конески, с. р.
2. м-р Славко Гелевски, с. р.
3. Живко Атанасовски, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

266.

Врз основа на член 139 од Уставот на СР Македонија и член 4 од Меѓурепубличкиот општествен договор за основите за развој на електро- стопанството од 1974 до 1980 година, Собранието на СР Македонија, Претседателството на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Централна во Скопје, Стопанската банка — Здружена банка — Скопје и основните банки во Скопје, Берово, Витола, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Радовиц, Ресен, Свети Николе, Струмица, Струга, Тетово, Титов Велес и Штип, Љубљанска банка — Основна банка — Скопје, Југобанка — Основна банка — Скопје, Југословенска извозна и кредитна банка — Белград, Деловна единица во Витола, „Инвестбанка“ Белград — Деловна единица — Скопје, Основна земјоделска банка — Скопје, организациите на здружениот труд „Електро-стопанство“ — Скопје и „Електромакедонија“ — Скопје и Собранието на град Скопје склучуваат

**ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976. ДО 1982 ГОДИНА**

Член 1

Во Општествениот договор за здружување на средствата за развој на електроенергетиката во

Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976—1982 година („Сл. весник на СРМ“ број 4/76 и 44/78) членот 5, се менува и гласи:

„Учесниците на овој општествен договор се согласиле кредитирањето на објектите од член 3 на овој договор да се врши од изворите на средства од член 7 преку Стопанската банка — Здружена банка — Скопје.“

Член 2

Во член 7, став 1, точката 4 се менува и гласи: „учество на основните банки и деловните единици на територијата на Социјалистичка Република Македонија“.

Точките 5, 11, 12, 13 и 14 се бришат, а точката 6 станува точка 5; точката 7 станува точка 6; точката 8 станува точка 7; точката 9 станува точка 8; точката 10 станува точка 9.

Член 3

Член 11 се менува и гласи:

„Средствата од точка 4 на член 7 од овој договор ќе ги обезбедат основните банки и деловните единици од територијата на Социјалистичка Република Македонија со издвојување на 4% од депозитите на штедните влогови по завршните сметки за периодот од 1979 до 1984 година.“

Основица за пресметување на средствата од став 1 на овој член претставува состојбата на депозитите на штедните влогови искажана со завршните сметки за 1979 година, а за наредните години само прирастот на штедните влогови во однос на претходната година.

Издвоените средства од став 1 на овој член се здружуваат и се уплатуваат при Стопанската банка — Здружена банка — Скопје.

Уплатените средства од став 1 на овој член ќе им бидат вратени на основните банки и деловните единици во 20 еднакви полугодишни ануитети, почнувајќи од 1 јануари 1985 година со камата од 10% годишно.“

Член 4

Во членот 12 после зборот „точка“ бројот „6“ се заменува со бројот „5“.

Член 5

Во членот 13, став 1, ред први, после зборот „точка“ бројот „7“, се заменува со бројот „8“, во ред четврти по зборовите „освен на“, зборовите „директните потрошувачи чија годишна потрошувачка на електрична енергија е поголема од 300 милиони киловати часови“ се бришат, а по алинејата четири се додава нов став кој гласи:

„При секое покачување на цената на електрична енергија по ист процент се зголемува износот на средства од став 1 на овој член.“

Член 6

По членот 13 се додава нов член 13-а кој гласи:

„Со обезбедувањето на средствата од приливот по сите извори на член 7 за завршување на започнатите електроенергетски објекти, престанува обврската од член 13 на овој договор.“

Престанокот на обврската од став 1 на овој член го утврдуваат потписниците на овој договор а по предлог на Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Централна во Скопје.“

Член 7

Членот 25 се менува и гласи:

„Службата на општествено книговодство во СР Македонија — Централна во Скопје, ќе ги спроведува одредбите од овој договор, во однос на издвојување на средствата за развој на електроенергетиката.“

Член 8

По членот 26 се додава член 26-а кој гласи:

„Учесниците на договорот се согласија да го овластат Републичкиот секретаријат за индустрија да изготви пречистен текст на овој договор и да го објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 9

Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Име и презиме на потписниците учесници на Општествениот договор:

1. За Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
Љубомир Коруноски, дипл. инж., с. р.
2. За Претседателството на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија,
Благоја Станоевски, с. р.
3. За Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
Ванчо Близнаковски, с. р.
4. За Стопанската комора на Македонија,
Икмет Крифца, с. р.
5. За Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Централна во Скопје,
Љупчо Кангалов, с. р.
6. За Стопанска банка — Здружена банка — Скопје,
Драган Захариевски, с. р.
7. За Стопанска банка — Основна банка — Скопје,
Георѓи Георгиевски, с. р.
8. За Стопанска банка — Основна банка — Берово,
Бранко Дупкарски, с. р.
9. За Стопанска банка — Основна банка — Битола,
Иван Тасевски, с. р.
10. За Стопанска банка — Основна банка — Винаца,
Ташко Костов, с. р.

11. За Стопанска банка — Основна банка — Гевгелија,
Петро Петров, с. р.
12. За Стопанска банка — Основна банка — Гостивар,
Бошко Груески, с. р.
13. За Стопанска банка — Основна банка — Дебар,
Едип Туркешки, с. р.
14. За Стопанска банка — Основна банка — Делчево,
Љупчо Петровски, с. р.
15. За Стопанска банка — Основна банка — Кавадарци,
Милан Тодоров, с. р.
16. За Стопанска банка — Основна банка — Кичево,
Милорад Цветковски, с. р.
17. За Стопанска банка — Основна банка — Кочани,
Иванка Димитрова, с. р.
18. За Стопанска банка — Основна банка — Крушево,
Олга Абаџи, с. р.
19. За Стопанска банка — Основна банка — Куманово,
Светозар Максимовски, с. р.
20. За Стопанска банка — Основна банка — Неготино,
Александар Димовски, с. р.
21. За Стопанска банка — Основна банка — Охрид,
м-р Најденко Попоски, с. р.
22. За Стопанска банка — Основна банка — Прилеп,
Димче Аџи Митрески, с. р.
23. За Стопанска банка — Основна банка — Радовиш,
Ванге Стефанова, с. р.
24. За Стопанска банка — Основна банка — Ресен,
Миха Теговски, с. р.
25. За Стопанска банка — Основна банка — Свети Николе,
Живка Тричкова, с. р.
26. За Стопанска банка — Основна банка — Струмица,
Благоја Стојанов, с. р.
27. За Стопанска банка — Основна банка — Струта,
Глигор Келешоски, с. р.
28. За Стопанска банка — Основна банка — Тетово,
Тихомир Закоски, с. р.
29. За Стопанска банка — Основна банка — Титов Велес,
Панче Пановски, с. р.
30. За Стопанска банка — Основна банка — Штип,
Добрила Бикова, с. р.
31. За Љубљанска банка — Основна банка — Скопје,
Петко Гапоски, с. р.
32. За Југобанка — Основна банка — Скопје,
Ристо Дуковски, с. р.
33. За Југословенска извозна и кредитна банка — Белград, Деловна единица — Битола,
Богомир Апостоловиќ, с. р.
34. За „Инвестбанка“ — Белград, Деловна единица — Скопје,
Нове Николовски, с. р.
35. За Основна земјоделска банка — Скопје,
Салтир Путински, с. р.
36. За „Електростопанство“ — Скопје,
Миле Стојановски, с. р.
37. За „Електромачедонија“ — Скопје,
Љупчо Гајдарџиски, с. р.
38. За Собранието на град Скопје,
Чедо Лазаревски, с. р.

267.

Врз основа на член 211 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Работната организација за ПТТ сообраќај — Скопје и Сојузниот секретаријат за народна одбрана склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ОД ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ И ДРУГИТЕ СРЕДСТВА НА ГРАЃАНИТЕ КАЈ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА ВО ПЕРИОДОТ 1981—1985 ГОДИНА

Член 1

Со овој општествен договор се регулира користењето на средствата од штедните влогови и други средства на граѓаните кај Поштенската штедилница, за делот што е прибран и што ќе се прибере на територијата на СР Македонија во периодот 1981—1985 година.

Средства на штедните влогови и други средства на граѓаните кај Поштенската штедилница што ќе се користат според овој општествен договор се сметаат средствата кои се водат кај Поштенската штедилница со положба на 31. XII. 1980 година, средствата што ќе се прибираат во периодот 1981—1985 година, ануитетите што достасуваат до 31. XII. 1985 година по искористените кредити од средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница и средствата од каматата што се припишува на штедните влогови кај Поштенската штедилница.

Член 2

Учесниците на овој договор се согласија средствата од член 1 на овој договор, кои Поштенската штедилница ги пласирала заклучно со 31. XII. 1980 година, да се користат за исти намени и под исти услови под кои се одобрени, сè до нивното отплатување (враќање).

Воениот сервис и банките од членот 4 на овој договор се должни да поднесат на Поштенската штедилница амортизационен план за наплатување на ануитети (отплати) по кредитите што ги пласирале до 31. XII. 1980 година, а достасуваат за наплатување во периодот од 1. I. 1981 година до 31. XII. 1985 година.

Амортизационен план за наплатување на ануитети (отплати) и за други побарувања што достасуваат за наплатување во периодот 1981—1985 година ќе изготви и Поштенската штедилница за сите нејзини непосредни пласмани на крајните корисници (РО за ПТТ сообраќај — Скопје, Поштенската штедилница — Белград и други), како и за други побарувања што ѝ припаѓаат на СР Македонија.

Амортизационите планови се составен дел на овој договор.

Член 3

Средствата од членот 1 на овој договор што ќе се остварат кај Поштенската штедилница во периодот 1981—1985 година, по одбивањето на пропишаната резерва за ликвидност, ќе се користат:

1) од вкупно остварени средства, вклучувајќи ги и средствата од орочените штедни влогови, 70% за учество во реализацијата на Програмата за развој на ПТТ сообраќајот во СР Македонија за периодот 1981—1985 година, преку Стопанската банка — Основна банка — Скопје;

2) за давање потрошувачки кредити на активни воени лица преку Народната банка на Југославија — Воениот сервис, во висина од 6% од вкупно остварени средства, што ќе се издвојуваат само од штедни влогови по видување;

3) останатите средства по издвојувањето на средствата од точка 1 и 2 од овој став ќе се користат за намени што ќе ги утврди Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, по претходна согласност на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и Стопанската комора на Македонија.

Член 4

Поштенската штедилница средствата од член 1 на овој договор ќе ги дава на Стопанската банка — Основна банка — Скопје, Народната банка на Југославија — Воениот сервис и Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, за намените определени со овој договор и под условите што ќе ги договори во посебен договор со овие банки, вклучувајќи ја и каматната стапка која може да изнесува до 1% повеќе од стапката која Поштенската штедилница ја плаќа на граѓаните за штедните влогови и другите средства што се водат кај Поштенската штедилница.

Член 5

Учесниците на овој договор се согласија пласманот на кредитите од членот 3 да се врши со рок на враќање:

- 1) кредитите на Работната организација за ПТТ сообраќај, до 10 години;
- 2) кредитите дадени на Воениот сервис, до 2 години;
- 3) кредитите дадени од средствата од членот 3 став 1 точка 3, во рок до 3 години.

Член 6

Учесниците на овој договор се согласија каматната стапка на крајните корисници на кредитите од членот 3 став 1 точките 1 и 3 од овој договор да изнесува до 1% повеќе од стапката по која ги дава Поштенската штедилница.

Каматата ќе се пресметува тримесечно нанзад.

Член 7

Средствата од членот 1 на овој договор ќе се користат во зависност од динамиката на приливот на средствата и расположливите слободни средства.

Поштенската штедилница е должна позитивната разлика на средствата од штедните влогови и другите средства на граѓаните што се водат кај Поштенската штедилница, по извршената пресметка и по издвојувањето на делот на средствата за резерва на ликвидноста да ја празни месечно сразмерно на делот што ѝ припаѓа на СР Македонија најдоцна до 5-ти во месецот, во полза на посебни сметки кај Народната банка на Југославија, Стопанската банка — Здружена банка — Скопје и Стопанската банка — Основна банка — Скопје.

Член 8

Поштенската штедилница е должна секој месец да ги известува учесниците на овој договор за положбата на вкупно остварените средства на штедните влогови и други средства на граѓаните кај Поштенската штедилница.

Поштенската штедилница секој месец ќе ги известува учесниците на овој договор и за положбата на вкупно пласираните средства кај банките од членот 4 на овој договор.

Член 9

Изменување и дополнување на овој општествен договор може да се врши по иста постапка како што е и донесен.

Член 10

Овој договор се смета за склучен кога ќе го потпишат овластените претставници — потписници на Општествениот договор.

Член 11

Овој општествен договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-1980/1

12 ноември 1980 година

Скопје

Потписници:

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија

Ристо Филиповски, член на Извршниот совет и републички секретар за финансии,

За Работната организација за ПТТ сообраќај — Скопје,

Радослав Вељановски, генерален директор,

За Југословенската народна армија — Сојузен секретаријат за народна одбрана,

генерал-мајор **Блажо Кафеџиски**, началник на Финансиската управа.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

IV

268.

Врз основа на член 51 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 и член 19 од Статутот на Републичката заедница на културата, Собранието на Републичката заедница на културата, на седницата одржана на 21. XI. 1980 година, донесе

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-2769

21 ноември 1980 година

Скопје

Претседател,
Јордан Леов, с. р.

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВРЕМЕТО НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

269.

I
Се распишуваат дополнителни избори за избор на делегати во Собранието на Републичката заедница на културата во Делегатската единица Општинска самоуправна интересна заедница на културата Прилеп — еден делегат избран од редот на работните луѓе и граѓаните кои остваруваат свои лични и заеднички потреби и интереси во областа на културата поради престанување мандат на делегат во Собранието на Републичката заедница на културата и во Делегатската единица — Друштво на писатели на Македонија, Книжевна младина на Македонија, Друштво на литературни преведувачи на Македонија, Здружение на издавачите на Македонија и Друштво на библиотекарите на Македонија — еден делегат избран од редот на работниците и другите работни луѓе и граѓаните кои вршат културни дејности поради упразнето делегатско место.

II

Изборите за делегат ќе се извршат до 21. XII. 1980 година.

III

Како ден од кој почнуваат да течат роковите на изборните дејствија се определува 21. XI. 1980 година.

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 3 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските СИЗ на здравството и здравственото осигурување во Републичка СИЗ на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 20. XI. 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ТОВАР НА СРЕДСТВОТА НА ОПШТИНСКИТЕ СИЗ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Во Одлуката за утврдување на Листата на готовите лекови што можат да се издаваат на рецепт на осигурените лица на товар на средствата на заедниците на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 22/77, 46/77, 26/78, 9/79, 21/79, 43/79), Листата на лековите се дополнува со следниве лекови:

Ред. број	Назив на лекот	Производител	Форма на лекот
1.	Apilepsin	Krka	dražeji, kapki
2.	Benzogain Phasal	Alkaloid	tableti
3.	Bivacyn	Lek	mast za oči, prašok, prašok za rasp. suva smesa, rastvor
4.	Bykardon	Bosnalijek	tableti
5.	Diprozin	Pliva	dražeji
6.	Esalid	Pliva	tableti
7.	Fluonatril	Belupo-Podravka	tableti
8.	Isosorb-Retard	Zdravje	kapsuli
9.	Nitroglicerol (retard)	Bosnalijek	retard-kapsuli
10.	Nitro-Mack-retard	Farmakos	retard-kapsuli
11.	Ponicilamin	Zdravje	tableti
12.	Renamid	Pliva	kapsuli
13.	Sanotus	Krka	sirup za vozrasni, sirup za deca, dražeji
14.	Sinepres	Lek	dražeji
15.	Spazmo-cibalgin compositum	Pliva	dražeji, supozitorij
16.	Urutal	Belupo-Podravka	tableti
17.	Vitamin C	Krka	dražeji, granuli

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0101-1929/1
20 ноември 1980 година
Скопје

Претседател,
проф. д-р Душко Теодосиевски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Горгиевска Трпа од Скопје, ул. „Емин Дураку“ бр. 3 има загубено чекови за потрошувачки кредит по кредитна партија 01-77817/04, серија бр. 4409118 на 3.000,00 динари, серија бр. 4409119 на 3.000,00 динари, серија бр. 4409121 на 4.000,00 динари и серија бр. 4409125 на 3.000,00 динари, издадени од Стопанската банка — Основна банка — Скопје.

Се повикува секој оној кај кого се наоѓаат горните чекови или нешто знае за истите тоа да го соопшти на овој суд во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно чековите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд Скопје I, Скопје, Р. бр. 195/80. (84)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II во Скопје, е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Куртиш Сабри, со стан на ул. „Кипарска“ бр. 17, во населбата Шуто Оризари, Скопско, против тужената Куртиш Асибе од Скопје, сега со непознато место на живеење. Вредност на спорот 2.000 динари.

Се повикува тужената Асибе Куртиш да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да ја достави својата сегашна адреса на живеење. Во спротивно ќе ѝ биде одреден привремен старател во смисла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси во предметниот спор.

Од Окружниот суд Скопје II во Скопје, П. бр. 121/79/80. (83)

Меницата издадена од ООЗТ „Електрометал — Интерпромет“ — Скопје на 8. V. 1979 година, меничен износ од 699.085,20 динари, доспеана на 1. VIII. 1979 година, ремитент „Искра“ — Крањ, ТОЗД Товарна штевцев — Крањ, авалист Основна земјоделско-инвестициона банка во Белград — Инвест банка, место на плаќање Служба на општественото книговодство — Скопје, е загубена.

Се моли наоѓачот на меницата да ја пријави во Општинскиот суд Скопје II, Р. бр. 90/80, бидејќи е покрената постапка за нејзиното поништување.

Меницата ќе биде поништена доколку во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот никој не се јави дека ја поседува или пак не стави приговор против предлогот за поништување на исправата.

Од Општинскиот суд Скопје II, Скопје, Р. бр. 90/80. (87)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд е заведена парница за нематеријална штета по тужбата на тужителот Османи Максуд од село Гурѓевиште, Гостиварско, против тужените Лимани Ремзи и Лимани Ариф од село Гурѓевиште, Гостиварско, а сега со непозната адреса на живеење во Западна Германија. Вредност на спорот 340.200,00 динари.

Бидејќи тужените се со непознато место на живеење, се повикуваат да се јават во Општинскиот суд во Гостивар, како би можел судот благовремено да одлучи по тужбата на тужителот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 348/80. (85)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за сопственост од страна на тужителите Разуменка Геловска, Олгица Геловска и Виолета Геловска, сите од Тетово, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 81, против тужениот Иснириза Мемети од Тетово, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 65, а сега со непозната адреса во Турција. Вредност на спорот 2.590 нови динари.

Се повикува тужениот Иснириза Мемети од Турција да се јави во Општинскиот суд во Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, или да определи свој полномошник. Во колку тоа не го стори во определениот рок ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката по овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 980/80.
(82)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за уредување на меѓа по предлог на лицето Идриз Реџепа Мисими од село Слатина, против противниците Цевдет Нури Рушани и Сулејман Нури Рушани како и Шефки Нури Рушани, сите од село Слатина.

Се повикуваат противниците Цевдет Нури Рушани и Сулејман Нури Рушани, двајцата од село Слатина, а сега привремено на печалба и тоа: Цевдет во Чехословачка, а Сулејман во Западна Германија, да се јават на Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, или во истиот рок да заангажираат полномошник. Доколку во тој рок не се јават или не одредат полномошник, по службена должност преку Центарот за социјални работи ќе им се постави старател кој ќе ги застапува до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 110/80.
(88)

Пред овој суд по тужбата на тужителката Гавровска Донка од Тетово против тужениот Михајловски Веселин од село Непроштено, а сега со непозната адреса во Канада, се води постапка за исполнување на договор за купопродажба на недвижен имот.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса и се наоѓа надвор од нашата земја се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави на судот, да ја соопшти својата адреса или пак да одреди свој полномошник кој ќе го застапува по предметот на тужителката Гавровска Донка, П. бр. 827/80 година.

Во колку тужениот во одредениот рок не се јави на судот или не достави адреса и овласти свој полномошник, судот во смисла на член 84, ст. 2, точ. 4 од ЗПП ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите правни интереси во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 827/80.
(89)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за јавна продажба на недвижен имот по предлогот на доверителите Миле Грнчаровски од Тетово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 54, Василка Кусова од Скопје, ул. „Дрварска“ бр. 19, и др. против должниците Менка Галевска од Тетово, ул. „Орце Николов“ бр. 2 и Симо Ацев Младенов, Андро Ацев Младенов, двајцата во САД со непозната адреса, Нада Ѓубијева, Лазо Ѓорѓиевски, Ката Халат и Зорка Штаклева, сите во Аман; Јордан со непозната адреса, Љуба Тлил од Вејрут со непозната адреса, Мичел (Михајло) Стефанов Штаклев од Акрон Охајо — САД со непозната адреса, Петре Грнчаровски од Буеносајрес — Аргентина со непозната адреса, Луиза Грнчаровска и Магда Грнчаровска, двете во САД со непозната адреса и Ротка Васиќ-Бранковиќ и Павлина Васиќ-Бранковиќ, двете во странство со непозната адреса.

Се повикуваат горенаведените лица — противници да се јават пред овој суд, да ја соопштат адресата или да определат полномошници во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. По истекот на овој рок ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси пред овој суд по предметот.

Од Општинскиот суд во Тетово, И. бр. 986/80.
(91)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Општинскиот суд во Струмица покрена постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Балчиев Тодор Ристо од село Секирник, Струмичко против тужената Латиновиќ Чедомир Анка, родена во село Дренова Главница, Босанска Крупа, со последно место на живеење во Апатин, а сега со непозната адреса. Вредност на спорот 2.000,00 динари. Судот по службена должност на тужената Латиновиќ Чедомир Анка и го определи за застапник Семенковска Анастасија, судски приправник при Општинскиот суд во Струмица.

Привремениот застапник ќе ја застапува тужената по оваа правна работа, сè додека тужената или нејзиниот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 78/77.
(90)

Општинскиот суд во Струмица покрена постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Анета Борис Македонска од село Василево, Струмичко против тужениот Борис Иван Македонски, роден во Петрич, Народна Република Бугарија, со последно место на живеење во село Василево, а сега со непозната адреса. Вредност на спорот 2.000,00 динари. Судот по службена должност на тужениот Борис Иван Македонски му го одреди за застапник Семенковска Анастасија, судски приправник при Општинскиот суд во Струмица.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот по оваа правна работа сè додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 975/79.
(86)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 35 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-478-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за образование и наука, ЦО — Струмица.

Основна дејност:

140231 — самоуправни интересна заедница во областа на образованието.

Во правниот промет со трети лица заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Основачите на заедницата не се одговорни за обврските на заедницата и заедницата не е одговорна за обврските на основачите.

Заедницата ќе ја застапува Галев Димитар, секретар, со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 35/79.
(530)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 36 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-477-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за физичка култура, ЦО — Струмица.

Основни дејности:

140234 — самоуправни интересна заедница во областа на физичката култура.

Во правниот промет со трети лица заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Самоуправната интересна заедница ќе ја застапува Караколев Лазар, претседател, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 36/79.
(531)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 49 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-491-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица.

Основни дејности: 140237 — обезбедување и остварување на определени видови на здравствена заштита и определени права од здравственото осигурување.

Во правниот промет со трети лица заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Основачите на заедницата не се одговорни за обврските на заедницата и заедницата не е одговорна за обврските на основачите.

Ристо Атанасов, секретар, ја застапува заедницата со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 49/79. (532)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 46 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-488-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на станувањето, ЦО — Струмица.

Основни дејности: 140221 — ја програмира и организира станбената изградба;

— утврдува стапка на придонесот за станбена изградба;

— ја определува висината на станарината;

— врши работи во поглед на управувањето и ги одржува станбените згради, становите и деловните простории во општествена сопственост.

Во правниот промет со трети лица заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Основачите не одговараат за обврските на заедницата и заедницата не одговара за обврските на основачите.

Заедницата ќе ја застапува Крстев Тома, секретар, со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 46/79. (533)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 50 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-492-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — Струмица.

Основни дејности: 140238 — го спроведува старосното осигурување и ги врши работите за остварување на правата на осигурениците;

— го планира и програмира развојот на старосното осигурување на земјоделците;

— го следи и проучува спроведувањето на старосното осигурување и презема и предлага мерки за развој и унапредување на истото;

— одлучува за правата на осигурениците од старосното осигурување

— обезбедува евиденција на осигурениците и корисниците на пензија и им обезбедува податоци на органот за приходи на општината заради наплата на придонесот.

Во правниот промет со трети лица заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Основачите на заедницата не се одговорни за обврските на заедницата и заедницата не е одговорна за обврските на основачите.

Заедницата ќе ја застапува Ристо Атанасов, секретар, со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 50/79. (534)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 45 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-487-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за техничка култура, ЦО — Струмица.

Основни дејности: неспоменати самоуправни интересни заедници со шифра на подгрупата 140291.

Во правниот промет со трети лица заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Основачите на самоуправниата заедница не се одговорни за обврските на заедницата и заедницата не е одговорна за обврските на основачите.

Тодор Терзијанов ја застапува заедницата со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 45/79. (535)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 362 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-530-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување со ЦО — Винаца.

Основни дејности:

— обезбедува здравствена заштита на осигурениците;

— обезбедува други права од здравственото осигурување освен оние што непосредно ги обезбедува општинската заедница;

— склучува самоуправни договори и општествени договори за обезбедување на здравствената заштита на осигурениците;

— врши и други работи определени со закон и Статутот на Заедницата.

Во правниот промет со трети лица основната заедница има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

За обврските на основачот основната заедница не одговара и за обврските на основната заедница не одговара основачот.

Благој Тасев, секретар, е овластен неограничено да ја застапува Заедницата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 362/79. (541)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 69 од 22. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-510-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на културата, ЦО — Пробиштип.

Основни дејности:

— ги усогласува заедничките интереси на работните луѓе и граѓаните во областа на културата;

— го поттикнува и овозможува развојот на индивидуалното творештво во сите домени од областа на културата;

— овозможува слободна размена на трудот меѓу работните луѓе и граѓаните кои ги користат и работните луѓе кои им пружаат културни услуги;

— ја организира и развива дејноста на културата на подрачјето на општината и настојува што поцелосно да се остварува општествената улога на дејноста;

— создава услови за развој на уметничкото творештво во сите области;

— врши и други задачи од општ интерес за заедницата што е во согласност и со статутот.

Во правниот промет со трети лица заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за обврските на основачот и основачот не одговара за обврските на Заедницата.

Горѓи Топуков со неограничени овластувања ја застапува Заедницата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 69/79. (543)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 44 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-486-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Заедницата за вработување, ЦО — Пробиштип.

Основни дејности: 140236 — заедница за вработување.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за основачите и основачите не одговараат за Заедницата.

Гичевски Владимир, секретар на Заедницата за вработување, ја застапува со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 44/79. (544)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Јован Сирачевски, Берово. (1734)

Здравствена легитимација на име Нада Тагевска, ул. „В. Прке“ бр. 35, Винаца. (1735)

Воена книшка, издадена од Штип на име Гуле Кукљац, Скопје. (1736)

Свидетелство за завршен испит, издадено од „Коце Металец“ во Скопје, на име Радомир Симиќ, Скопје. (1737)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Училиштето училиште „Никола Карев“ во Скопје на име Цветанка Стефановска, Скопје. (1738)

Свидетелство за I и II година на име Тодор Христовски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 109, Ресен. (1739)

Земјоделска здравствена легитимација, на име Назмије Салији, с. Каменане, Тетово. (1740)

Свидетелство за завршен IV клас, на име Мемет Аќифи, с. Шипковица, Тетово. (1741)

Земјоделска здравствена легитимација на име Илиран Абдилбаскир Зибири, с. Боговиње, Тетово. (1742)

Здравствена легитимација на име Шемшедин Хајдари, с. Пирок, Тетово. (1743)

Свидетелство за VIII одделение на име Назиф Мешти, с. Добри Дол, Гостивар. (1744)

Свидетелство за IV одделение на име Емрула Незири, с. Врбјане, Гостивар. (1745)

Свидетелство за V одделение на име Селман Селмани, с. Жировница, Гостивар. (1746)

Свидетелство за IV одделение на име Фердин Фетаи, Гостивар. (1747)

Здравствена легитимација на име Мариќа Иванова, Винаца. (1748)

Здравствена легитимација на име Стојанко Алексов, ул. „Б. Кидрич“ бр. 2, Винаца. (1749)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Венцеслав Кафеџиски, Скопје. (1750)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Лазо Јовановски, Скопје. (1751)

Воена книшка, издадена од Сараево на име Зоран Аврамовски, Скопје. (1752)

Свидетелство за VIII одделение на име Блага Китеска, с. Тополчани, Прилеп. (1753)

Свидетелство за IV одделение на име Летка Димеска, с. Селце, Прилеп. (1754)

Свидетелство за VIII одделение на име Дајана Соколоска, ул. „Ленин“ бр. 201, Прилеп. (1755)

Работна книшка на име Велимир Станковски, Прилеп. (1756)

Свидетелство на име Живко Дамески, Прилеп. (1757)

Здравствена легитимација на име Џеврија Демири, ул. „К. Антевски“ бр. 10, Куманово. (1758)

Здравствена легитимација на име Демир Зекири, ул. „А. Антев“ бр. 10, Куманово. (1759)

Здравствена легитимација на име Весна Димковска, ул. „М. Кипро“ бр. 40, Куманово. (1760)

Здравствена легитимација на име Мустафа Бедиу, ул. „А. Здравков“ бр. 20, Куманово. (1761)

Здравствена легитимација на име Етими Авви, ул. „Б. Танев“ бр. 16, Куманово. (1762)

Здравствена легитимација на име Мартин Вучевски, ул. „Бедице“ бр. 192, Куманово. (1763)

Здравствена легитимација на име Бане Баневски, ул. „М. Кипро“ бр. 19, Куманово. (1764)

Здравствена легитимација на име Сашо Христовски, ул. „Д. Божинов“ бр. 28/8, Куманово. (1765)

Здравствена легитимација на име Дафина Момчиловиќ, ул. „Х. Т. Карпош“ бр. 85, Куманово. (1766)

Здравствена легитимација на име Виолета Миловска, ул. „III Македонска“ бр. 8, Куманово. (1767)

Работна книшка на име Јакуп Аљити, с. Огња, Куманово. (1768)

Здравствена легитимација на име Исмаилена Макфири, с. Лопате, Куманово. (1769)

Здравствена легитимација на име Афродита Гашевска, ул. „Лесковачка“ бр. 2/II, Куманово. (1770)

Здравствена легитимација на име Тала Арсовска, ул. „Патрис Лумумба“ бр. 69, Куманово. (1771)

Здравствена легитимација на име Борко Арсовски, ул. „II. Лумумба“ бр. 6-а, Куманово. (1772)

Здравствена легитимација на име Канија Јашари, ул. „Средорек“ бр. 117, Куманово. (1774)

Свидетелство за IV одделение, издадено од училиштето „Христијан Т. Карпош“, с. Страцин, Кратово. (1775)

Земјоделска здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Адеми Абдиљ, с. Стримница, Тетово. (1776)

Земјоделска здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Адеми Рамадан, с. Стримница, Тетово. (1777)

Работна книшка на име Енвер Адили, с. Копанце, Тетово. (1778)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ајше Бејтулаи, с. Озормиште, Тетово. (1779)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зурафије Бејтулаи, с. Озориште, Тетово. (1780)

Земјоделска здравствена легитимација на име Абдил Исмани, с. Одри, Тетово. (1782)

Земјоделска здравствена легитимација на име Абдилсамет Билали, с. Г. Речица, Тетово. (1781)

Земјоделска здравствена легитимација на име Арифџа Исмани, с. Одри, Тетово. (1783)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Страшо Пинџур“ на име Салтиров Томе, Кочани. (1784)

Здравствена легитимација на име Лаки Александров, Винаца. (1785)

Свидетелство за завршено III и IV година и диплома за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Неџмедин Салији, Куманово. (1786)

Карта за слободно возење, издадена од ПСП во Скопје на име Љуба Ѓорѓиевска, Скопје. (1787)

Воена легитимација, издадена од Скопје на име Неим Зибири, Скопје. (1788)

Воена книшка, издадена од Сараево на име Себодин Исмаили, Скопје. (1789)

Ученичка книшка за завршена II година, издадена од Трговското училиште во Скопје на име Ленче Блажевска, Скопје. (1790)

Индекс бр. 29290, од Економски факултет на име Маргарита Николовска, Скопје. (1791)

- Диплома за К. В. работник, издадена од „Чеде Филиповски Даме“ од Скопје на име Величе Димитровска, Скопје. (1792)
- Свидетелство на име Лепа Пресиска, с. Пашино Рувци, Битола. (1793)
- Работна книшка на име Мара Јовановска, с. Г. Оризари, Битола. (1794)
- Свидетелство за VII одделение на име Верка Дамјановска, с. Вашарејца, Битола. (1795)
- Свидетелство за VIII одделение на име Лилјана Спиркоска, ул. „Тризла“ бр. 32, Прилеп. (1796)
- Здравствена легитимација на име Слободан Јаневски, ул. „И. Стојменовски“ бр. 28, Куманово. (1797)
- Ученичка книшка, на име Дојчин Арсовски, Куманово. (1798)
- Здравствена легитимација на име Џамаил Камберовиќ, Куманово. (1799)
- Здравствена легитимација на име Славе Илиевски, ул. „К. Неделков“ бр. 9, Куманово. (1800)
- Здравствена легитимација на име Солунка Стојановска, Куманово. (1801)
- Здравствена легитимација на име Младен Доневски, ул. „Г. Делчев“ бр. 26-а, Кратово. (1802)
- Здравствена легитимација на име Тоде Анчевски, Кратово. (1803)
- Диплома на име Ајахи Бајрами, Тетово. (1804)
- Свидетелство за I и II клас на име Имбри Шабани, с. Пирок, Тетово. (1805)
- Здравствена легитимација на име Ариф Мусли, с. Нераште, Тетово. (1806)
- Свидетелство за III година на име Екрем Идризи, с. Врапчиште, Гостивар. (1807)
- Диплома за завршен испит на име Екрем Идризи, с. Врапчиште, Гостивар. (1808)
- Свидетелство за IV клас и за завршен испит на име Сретен Стојчевиќ, ул. „III Македонска ударна бригада“ бр. 7/-1-9, Куманово. (1809)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Богдан Милковиќ, Скопје. (1810)
- Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Вобан Томашевски, Скопје. (1811)
- Лична карта на име Драган Саботкоски, ул. „Ц. Коњарец“ бб, Прилеп. (1812)
- Свидетелство за VIII одделение на име Загорка Јованоска, кеј „9 Септември“ бр. 50, Прилеп. (1813)
- Свидетелство за VIII одделение на име Јордан Кузмановски, с. Бабино, Прилеп. (1814)
- Свидетелство за VIII одделение на име Марија Костоска, ул. „Скопска“ бр. 19, Прилеп. (1815)
- Свидетелство за IV одделение на име Небије Исмаилоски, с. Пешталево, Прилеп. (1816)
- Свидетелство за III одделение на име Диме Перески, ул. „Браќа Поп Јорданови“ бр. 19-а, Титов Велес. (1818)
- Свидетелство за завршено основно образование на возрастни, издадено во ЦОУ „Петре Поп Арсов“, Богомила на име Игновска Нада, Богомила. (1817)
- Свидетелство за VIII одделение на име Речеп Ибиши, с. Озормиште, Тетово. (1820)
- Здравствена легитимација, на име Рамадани А. Сејди, с. Д. Палчиште, Тетово. (1821)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зибер Фетаи, с. Добридол, Гостивар. (1822)
- Свидетелство за VI одделение на име Емес Пелџиќ, с. Сенокос, Гостивар. (1823)
- Свидетелство за I година на име Ебиш Рамадани, с. Беловиште, Гостивар. (1824)
- Свидетелство за IV одделение на име Тахир Илџази, с. Лакавица, Гостивар. (1825)
- Свидетелство за III одделение на име Алима Шаќири, с. Жировница, Гостивар. (1826)
- Свидетелство за IV одделение на име Јорданка Богатинова, ул. „Македонска“ бр. 55, Кочани. (1827)
- Свидетелство за IV одделение на име Велика Митревска, с. Браилово, Прилеп. (1828)
- Свидетелство за VIII одделение на име Благоја Трајкоски, ул. „Коњарец“ бр. 127, Прилеп. (1829)
- Работна книшка на име Ѓорѓија Кантарџиоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 12, Прилеп. (1830)
- Свидетелство за VIII одделение на име Роза Кузманоска, с. Клепач, Прилеп. (1831)
- Свидетелство за IV одделение на име Војислав Радичевски, с. Валиндол, Гостивар. (1832)
- Диплома на име Бајрам Хајрулаи, с. Равен, Гостивар. (1833)
- Свидетелство за VI одделение на име Феми Османи, с. Ѓурѓевиште, Гостивар. (1834)
- Свидетелство за VI одделение на име Целал Ејупи, с. Добридол, Гостивар. (1835)
- Свидетелство за IV одделение на име Рахим Зеќири, с. Врбјане, Гостивар. (1836)
- Свидетелство од I до IV година на име Агим Сулејмани, с. Равен, Гостивар. (1837)
- Лична карта на име Димко Кочоски, с. Беловодица, Прилеп. (1838)
- Работна книшка на име Ислам Саљиќи, с. Черкези, Куманово. (1839)
- Здравствена легитимација на име Татјана Маневска, с. Опаје, Куманово. (1840)
- Здравствена легитимација на име Вера Марковска, Куманово. (1841)
- Здравствена легитимација на име Руфије Азир, с. Черкези, Куманово. (1842)
- Здравствена легитимација на име Чаил Бајрами, Куманово. (1843)
- Здравствена легитимација на име Живко Николоски, с. Студена Бара, Куманово. (1844)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Сељами Исуфи, с. Виштица, Куманово. (1845)
- Здравствена легитимација на име Гашмет Јашари, с. Черкези, Куманово. (1846)
- Здравствена легитимација на име Саша Миленковска, ул. „Г. Петров“ бр. 45/7, Куманово. (1847)
- Здравствена легитимација на име Хајрули Бектеши, с. Средорек, Куманово. (1848)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Училиштето „Христијан Карпош“, с. Страцин, на име Костадиновска Стојка, с. Диманце, Кратово. (1849)
- Свидетелство за завршено осумгодишно училиште, издадено од ЦОУ „Единство“, Брод Македонски на име Димоска Марица, Брод Македонски. (1850)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Илџази Ремзије, с. Боговиње, Тетово. (1852)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Илџази Садег, с. Боговиње, Тетово. (1853)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Илџази Фекиде, с. Боговиње, Тетово. (1854)
- Земјоделска здравствена легитимација, на име Илџази Ариф, с. Боговиње, Тетово. (1855)
- Земјоделска здравствена легитимација, на име Илџази Мершан, с. Боговиње, Тетово. (1856)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Илџази Абдилазис, с. Боговиње, Тетово. (1857)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од О. У. „Лирија“, с. Жеровјане на име Идризи Зулкани, с. Жеровјане, Тетово. (1858)
- Земјоделска здравствена легитимација, издадена од Месната канцеларија во с. Милетино, на име Рамадани Абдулгани Мусафер, с. Челопек, Тетово. (1859)
- Земјоделска здравствена легитимација, издадена од Месна канцеларија, с. Желино на име Рамадани Хоки Абдулгани, с. Челопек, Тетово. (1860)
- Свидетелство за VIII одделение на име Јонус Арслани, с. Желино, Тетово. (1861)
- Здравствена легитимација на име Дене Демновиќ, Тетово. (1862)
- Свидетелство за IV одделение на име Мутфер Сулејмани, с. Пирок, Тетово. (1864)
- Здравствена легитимација на име Халит Адеми, с. Градец, Тетово. (1865)
- Пасош на име Јашар Касами, с. Стримница, Тетово. (1866)
- Возачка дозвола на име Јашар Касами, с. Стримница, Тетово. (1866-а)

- Земјоделска здравствена легитимација на име Лутви Бимали, с. Слагино, Тетово. (1867)
- Здравствена легитимација на име Демираме Мемети, с. Боговиње, Тетово. (1868)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Бесим Љазими, с. Каменјане, Тетово. (1869)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Љаџифе Љазими, с. Каменјане, Тетово. (1870)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Неџбедин Љазими, с. Каменјане, Тетово. (1871)
- Свидетелство за IV клас на име Расим Муртезани, с. Чајле, Гостивар. (1872)
- Свидетелство за III одделение на име Амдија Рифатов, с. Стамер, Делчево. (1874)
- Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Пресека, Кочани на име Серафимова Рада, Градец. (1875)
- Здравствена легитимација на име Стојанка Стојанова, с. Лески, Винаца. (1876)
- Работна книшка бр. 1736/57, издадена во Белград на име Иванка Јованова — Леова, Скопје. (1877)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, на име Ремзи Мунча, Скопје. (1878)
- Свидетелство за завршено IV одделение, на име Таири Медит, Скопје. (1879)
- Цертификат на сума од 36.724,00 динари, издаден од Ауто банка — Крагуевац на 20. II. 1980 година на име Дичо Мишовски, ул. „Борка Талевски“ бр. 17-а, Скопје. (1880)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Исмет Мурсел, Скопје. (1881)
- Свидетелство за I година на име Борис Димески, ул. „11 Октомври“ бр. 2, Прилеп. (1882)
- Уверение за сидар на име Трајко Трнчевски, ул. „Тризла“ бр. 471, Прилеп. (1883)
- Свидетелство за VIII одделение на име Круме Дојчиноски, с. Палчиште, Прилеп. (1884)
- Свидетелство за VIII одделение на име Роза Најдоска, с. М. Коњаре, Прилеп. (1885)
- Ученичка книшка за VIII одделение на име Ордан Ѓорѓиски, ул. „М. Ацев“ бр. 59, Прилеп. (1886)
- Свидетелство за VIII одделение на име Верка Петроска, с. П. Рувци, Прилеп. (1888)
- Свидетелство за VIII одделение на име Менсур Халити, с. Широ, Тетово. (1889)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Хазиме Назири, с. Градец, Тетово. (1890)
- Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Анка Мишовска, Скопје. (1892)
- Воена книшка, издадена од Фоча на име Славоко Трајановски, Скопје. (1893)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Драгомир Вуковиќ, Скопје. (1894)
- Здравствена легитимација на име Невзат Јусуфи, с. Челопек, Тетово. (1895)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Хиџеп Узаири, с. Шипковица, Тетово. (1896)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Незафет Узаири, с. Јеловјане, Тетово. (1897)
- Здравствена легитимација на име Мухамер Азири, с. Седларце, Тетово. (1898)
- Лична карта на име Разије Бекири, с. Г. Речица, Тетово. (1899)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мазес Демири, ул. „Караорман“ бр. 43, Тетово. (1900)
- Здравствена легитимација на име Мустафа Арифџи, ул. „М. Тито“ бр. 167/47, Тетово. (1902)
- Здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Зибери Манушае, ул. „Гостиварска“ бр. 17, Тетово. (1903)
- Свидетелство за III одделение на име Трпе Илиоски, с. Беловиште, Гостивар. (1904)
- Свидетелство на име Вилдан Идри, ул. „Ленинградска“ бр. 13, Гостивар. (1905)
- Свидетелство за IV година, издадено од Гимназијата „Панче Попоски“, Гостивар на име Насер Ваити, Гостивар. (1906)
- Диплома, издадена од Гимназијата „Панче Попоски“, Гостивар на име Насер Ваити, Гостивар. (1907)
- Свидетелство за V одделение на име Рамазан Рамадани, с. Чајле, Гостивар. (1908)
- Свидетелство за I година на име Издри Ибраими, с. Србиново, Гостивар. (1909)
- Свидетелство за IV одделение на име Нуриман Елмази, с. Неготино, Гостивар. (1911)
- Ученичка книшка за основно училиште на име Муедин Селмани, с. Чегране, Гостивар. (1912)
- Свидетелство за завршено II и III година, издадени од АСУЦ во Скопје на име Илми Хасан, Тетово. (1913)
- Уверение на име Даре Спиркоски, ул. „Крушевска“ бр. 18, Прилеп. (1914)
- Здравствена легитимација на име Иван Одепек, ул. „Др. Стопаревиќ“ бр. 10, Куманово. (1915)
- Здравствена легитимација на име Стоје Стојковски, с. Мл. Нагоричани, Куманово. (1916)
- Работна книшка на име Иван Трајковски, ул. „С. Симонов“ бр. 28, Куманово. (1917)
- Здравствена легитимација на име Фросина Александровска, ул. „Вук Караџиќ“ бр. 36, Куманово. (1918)
- Здравствена легитимација на име Мемиде Бекири, ул. „Вардарска“ б.б., Куманово. (1920)
- Здравствена легитимација на име Димитар Димитриевски, ул. „Карл Маркс“ бр. 1/6, Куманово. (1921)
- Здравствена легитимација на име Цеми Мамутовски, ул. „Средорек“ бр. 31, Куманово. (1922)
- Здравствена легитимација на име Амди Амзџи, ул. „Т. Мендол“ бр. 63, Куманово. (1923)
- Здравствена легитимација на име Мустафа Седџи, Куманово. (1924)
- Здравствена легитимација на име Светлана Навковска, ул. „Ст. Арсов“ бр. 36-а, Куманово. (1925)
- Здравствена легитимација на име Дрита Саити, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 24-а, Куманово. (1926)
- Свидетелство за II клас на име Сузана Стојановска, ул. „Стр. Арсов“ бр. 9, Куманово. (1927)
- Здравствена легитимација на име Мевљуда Мамудовска, ул. „Средорек“ бр. 102, Куманово. (1928)
- Здравствена легитимација на име Горан Ристџи, ул. „Д. Божинов“ бр. 54, Куманово. (1929)
- Дозвола за шиене конфекциски работи на име Ружа Думановска, ул. „Т. Велков“ бр. 1/3/5, Куманово. (1930)
- Здравствена легитимација на име Јонче Савковски, ул. „Г. Петров“ бр. 79, Куманово. (1931)
- Работна книшка на име Шенаси Касуми, с. Слупчане, Куманово. (1932)
- Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Горно Крушје на име Богеска Марица, с. Г. Крушје, Брод Македонски. (1933)
- Здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Емурџи Зуљфи, с. Желино, Тетово. (1934)
- Свидетелство за III година на име Кенан Весели, с. Синичане, Тетово. (1935)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Илјаз Зенуни, с. Седларце, Тетово. (1936)
- Диплома на име Катип Аљити, ул. „М. Тито“ бр. 47/2, Тетово. (1937)
- Работна книшка на име Селфиназ Идризи, ул. „Вон Вардарска“ б.б., Тетово. (1939)
- Работна книшка на име Ислам Веџети, с. Добраште, Тетово. (1940)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Рафи Јашари, с. Челопек, Тетово. (1941)
- Свидетелство за V одделение на име Мехмед Илџи, с. Жировница, Гостивар. (1942)
- Работна книшка, издадена од Титов Велес на име Миџев Илија, ул. „Прохор Пчински“ бр. 46, Титов Велес. (1943)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Братство“, с. Челопек — Тетово на име Мустафи Кебир, с. Милетино, Тетово. (1944)

Лична карта, на име Зибири Саит, с. Стримница, Тетово. (1945)
 Возачка дозвола, на име Зибири Саит, с. Стримница, Тетово. (1946)
 Сообраќајна книшка на име Зибири Саит, с. Стримница, Тетово. (1947)
 Свидетелство за VII одделение на име Ибраим Зендели, с. Градец, Тетово. (1948)
 Свидетелство за III одделение на име Нефизе Абдулоска, Гостивар. (1949)
 Свидетелство за IV одделение на име Керим Керими, с. Неготино, Гостивар. (1950)
 Свидетелство за VIII одделение на име Идриз Селими, Ѓ. Врапчиште, Гостивар. (1951)
 Свидетелство за IV одделение на име Адул Далипи, с. Жировница, Гостивар. (1952)
 Свидетелство за IV одделение на име Цемаил Цемаили, с. Ломница, Гостивар. (1953)
 Свидетелство за IV одделение на име Зекир Емрули, с. Градец, Гостивар. (1954)
 Свидетелство на име Нуредин Јашари, с. Сенокос, Гостивар. (1955)
 Работна книшка на име Стојчо Зафиров, Кочани. (1956)
 Воена книшка, издадена од Скопје на име Слободан Илиевски, Скопје. (1957)
 Воена книшка, издадена од Зрењанин на име Владимир Ивановски, Скопје. (1958)
 Диплома за III клас на име Мирјана Димеска ул. „Ј. Андоноски“ бр. 3, Прилеп. (1959)
 Уверение за КВ заварувач на име Круме Дојчиноски, ул. „М. Камен“ б.б., Прилеп. (1960)
 Свидетелство за VIII одделение на име Чона Балевска, с. Витолиште, Прилеп. (1961)
 Уверение за КВ заварувач на име Хадор Рушидоски, с. Канатларци, Прилеп. (1962)
 Здравствена легитимација на име Емилија Теодосиевска, ул. „Г. Гоновиќ“ бр. 67, Куманово. (1963)
 Здравствена легитимација на име Светлана Цветковска, с. Ржановце, Куманово. (1964)
 Здравствена легитимација на име Светомир Трајковиќ, ул. „Т. Велков“ бр. 3/1, Куманово. (1965)
 Здравствена легитимација, на име Димитар Петров, Кратово. (1966)
 Здравствена легитимација на име Драгољуб Крстевски, ул. „Стр. Симонов“, бр. 36, Куманово. (1967)
 Здравствена легитимација на име Сузана Демировска, ул. „Србо Ганич“, бр. 16, Куманово. (1968)
 Здравствена легитимација на име Костадинка Муртовска, ул. „Вардарска“ бр. 8, Куманово. (1969)
 Здравствена легитимација на име Санџе Горевски, с. Драгоманце, Куманово. (1970)
 Здравствена легитимација на име Ацо Демировски, ул. „Срба Томиќ“ бр. 18, Куманово. (1971)

КОНКУРСИ

Работничкиот совет на Здравствената станица — Винаца

распишува
КОНКУРС

за именување на директор на Здравствената станица — Винаца

1. Кандидатот покрај општите услови предвидени со законот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

- а) да има завршено медицински-стоматолошки факултет;
- б) да е морално-политички подобен;
- в) да нема пречки од чл. 511 од Законот за здружен труд;
- г) да има најмалку две години работно искуство;
- д) да има организациони способности за вршење на раководни работи;

ѓ) при конкурирањето да понуди програм за развој на Здравствената станица — Винаца и извршување на поставените програмски цели.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетирани и ненавремено доставени документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Документите се доставуваат на адреса:
 Здравствена станица — Винаца, за Конкурсна комисија. (603)

Работничкиот совет на Здравствената станица — Винаца

распишува
ПОВТОРЕН КОНКУРС

за прием на лекар-стоматолог на одредено време, за замена на отсутен работник до враќање на истиот

За вршење на работата кандидатот треба да има завршено стоматолошки факултет и една година работно искуство во струката.

Пријавите со податоците за исполнување на условите се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетирани и ненавремено доставените документи нема да се разгледуваат. Пријавите се доставуваат на адреса:

Здравствена станица — Винаца — за Конкурсната комисија. (604)

Советот на ООЗТ Технолошки факултет — Скопје

распишува
КОНКУРС

за избор на наставници во сите звања:

1. Еден наставник во областа хемиско инженерство-подрачје хемиски реактори.
2. Еден наставник во областа органска технологија-подрачје теоретски основи на синтетски производи.
3. Еден наставник во областа органска технологија-подрачје теоретски основи на текстилот.
4. Еден наставник во областа неорганска технологија-подрачје основни суровини во неорганска технологија.

Услови:

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Законот за високото образование на СРМ и Правилникот за избор и реизбор на наставници и соработници на Факултетот.

Кандидатите да приложат: препис од дипломата, биографија, список на стручните односно научните трудови и по примерок од трудовите.

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето.

Пријавите на конкурсот, кандидатите можат да ги поднесуваат секој работен ден во архивата на факултетот или преку пошта, во определениот рок. (605)

Врз основа на чл. 56 и 61 од Статутот, Работничкиот совет на „Јавор“ — столарско-стаклорезачка задруга — Скопје

распишува
КОНКУРС

за реизбор и именување на индивидуален работоводен орган — директор на Столаро-стаклорезачката задруга „Јавор“ — Скопје

Покрај општите услови пропишани со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. Кандидатот да е ВКВ работник или да има осумгодишно образование со 6 години работно искуство на раководни работни места во структурата која ја сочинуваат основната дејност на задругата.

2. Да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности.

3. Да не постојат законски пречки според чл. 511 од Законот за здружен труд.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребните документи како доказ дека ги исполнува конкурсните услови да се доставуваат до „Јавор“ — Скопје со ознака „За Конкурсната комисија“.

Неблаговремените и некомплетираниите документи нема да се разгледуваат. (606)

Работничкиот совет на ИГМ „Брегалница“, с. Кучичино — Кочани

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за реизбор-избор на индивидуален работоводен орган (директор) на фабриката

Кандидатот треба да ги исполнува општите услови за засновање на работен однос по Законот за работните односи и следните посебни услови и тоа:

— да има завршено технолошки, градежен, економски, и правен факултет и факултет за применета хемија;

— да има 4-ри години работно искуство на раководни работи и работни задачи;

— да не е казнуван по член 511 од Законот за здружен труд;

— да поднесе сопствена програма за условите и начините на извршувањето, односно да ја прифати програмата која работниците на ОЗТ ја утврдиле со планот за развој;

— да има проверени резултати во поглед на стручните, организационите и други работни способности;

— да поседува позитивни морално-политички квалитети.

Пријавите со потребните документи за докажување на горенаведените услови се доставуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, на адреса Дирекција на ИГМ „Брегалница“, с. Кучичино — Кочани, „Железничка“ бб, со назнака за Конкурсната комисија.

Некомплетираниите документи нема да бидат земени на разгледување. (607)

Врз основа на член 61 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 35/73) и член 4 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти, стручната комисија на инвеститорот ООЗТ Живинарска фарма — Велимбегово

о б ј а в у в а О Г Л А С

за јавно наддавање за отстапување градба на 18 броја типски живинарници за одгледување на несилки и Инкубаторска станица во местото викано Маркова Сушица.

Орентационата вредност на градежните и електроинсталатерските работи изнесува 150.000.000,00 динари.

Рокот за градба се утврдува на 12 месеци, сметано од денот на воведувањето на изведувачот во работата.

За утврдување најповолен понудувач инвеститорот ги утврдува следните критериуми, кои понудувачот е должен да ги наведе во својата понуда:

— цена за изведување на објектите,
— рок на изведување,
— пресметка на работите по систем „клуч во рака“ или според изведбени количини (предност „клуч во рака“),

— фактор со ценовник на клучните материјали и работна рака за непредвидените работи,
— процент на манипулативните трошоци,
— услови за финансирање, сопствено учество на изведувачот од 10% од понудената пресметковна вредност на инвестицијата.

Со инвестиционо-техничката документација и останатите услови за градба на живинарниците и Инкубаторската станица, заинтересираните можат да се запознаат во управата на ООЗТ Живинарска фарма — Велимбегово секој ден од 10 до 14 часот.

Рок за доставување на понудите е заклучно со 16 февруари 1981 година до 10 часот до комисијата за јавното наддавање.

Јавното наддавање ќе се одржи на 16 февруари 1981 година во 10 часот во просториите на Управата на Живинарската фарма — Велимбегово.

Документацијата да се достави во посебен затворен коверт, запечатен и подвочен.

Одлука за отстапување градба на живинарниците и инкубаторската станица, инвеститорот ќе донесе во рок од 15 дена, сметано од денот на одржувањето на јавното наддавање, а најповолниот понудувач е должен во рок од 5 дена од донесената одлука да склучи договор за изведба и веднаш да започне со градба на живинарниците и инкубаторската станица. (608)

Врз основа на чл. 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76), Собранието на општината Охрид

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор (реизбор) на еден судија на Општинскиот суд во Охрид

Услови:

Кандидатот да е државјанин на СФРЈ; да е дипломиран правник со потребно искуство и стручно знаење со положен правосуден испит и да има морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Заинтересираните кандидати пријавите да ги достават до Собранието на општината Охрид — Комисија за избор и именување во горе означениот рок. (602)

О Б Ј А В А

Врз основа на член 40 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправното уредување на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СРМ („Службен весник на СРМ“, бр. 41/77) и член 11 од Анексот кон Општествениот договор („Службен весник на СРМ“, бр. 5/80), Заедничката комисија за општествено договарање, на седницата одржана на 17 ноември 1980 година, врз основа на податоците на Службата на општественото книговодство утврди:

1. Стапката на порастот на доходот во стопанството на СРМ за 1980 година изнесува 28%.

ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНО ДОГОВАРАЊЕ

Претседавач,
Симпша Спасов, с. р.

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ
ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ
1975 — 1979

НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

КНИГА II

Со издавањето на втората книга „Збирка на судски одлуки 1975—1979“, Врховниот суд на Македонија продолжува со презентирање на својата практика, оценувајќи дека првата книга издадена во 1976 година корисно послужи на јавноста и на сите коишто непосредно ги применуваат законите, подзаконските и самоуправните нормативни акти.

Збирката содржи одбрани актуелни и карактеристични одлуки донесени од Врховниот суд на Македонија од кривичната, граѓанската и управната материја во периодот 1975—1979 година. Збирката е од посебен интерес, бидејќи содржи одлуки што се однесуваат на периодот по донесувањето на уставите од 1974 година и тоа предимно во примена на постојните републички закони.

Оваа збирка ќе овозможи не само јавноста да се запознае со работата на Врховниот суд на Македонија, туку таа ќе послужи и како корисен прирачник во практиката на судите, јавните обвинители и правобранители, адвокатите и на правниците во органите на управата и во организациите на здружен труд, и на другите организации на единствена примена на законите и уедначување на судската и управната практика.

Цена на збирката е 250 динари.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата веднаш се доставува заедно со сметка.

СОДРЖИНА

	Страна	
475. Одлука за помилување на осудени лица — — — — —	769	
476. Одлука за пропишување на мерка на непосредна општествена контрола на цените — давање согласност на тарифите за услугите во железничкиот патнички сообраќај — — — — —	769	
477. Одлука за компензација на цената на јунешко, свинско и пилешко (бројлери) месо — — — — —	769	
478. Решение за именување советник на републичкиот секретар за индустрија — — — — —	770	
479. Решение за именување советник на директорот на Републичкиот завод за меѓународна научна и техничка соработка — — — — —	770	
480. Решение за разрешување од функцијата советник на републичкиот секретар за труд — — — — —	770	
481. Решение за именување самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	770	
482. Решение за давање согласност за именување директор на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето — — — — —	770	
483. Решение за именување индивидуален работорговец орган на Кинотеката на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	771	
484. Упатство за начинот и постапката за остварување на компензација на цената на јунешко, свинско и пилешко (бројлери) месо — — — — —	771	
		485. Дополнителен извештај на Републичката изборна комисија за резултатите од изборот на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија од Делегатската единица. Општина Валандово — — — — —
		771
		Општествени договори и самоуправни спогодби
		266. Општествен договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за здружување на средствата за развој на електроенергетиката во Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1982 година — — — — —
		772
		267. Општествен договор за користењето на средствата од штедните влогови и другите средства на граѓаните кај Поштенската штедилница во периодот 1981—1985 година — — — — —
		774
		Општи акти на самоуправните интересни заедници
		268. Решение за распишување на дополнителни избори и за определување времето на одржувањето на изборите за избор на делегати во Собранието на Републичката заедница на културата — — — — —
		775
		269. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на Листата на готовите лекови што можат да се издаваат на рецепт на осигурените лица на товар на средствата на општинските СИЗ на здравството и здравственото осигурување — — — — —
		775